



**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**Академија за судии и јавни обвинители**

**ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА НА ПРЕДАВАЧ НА АКАДЕМИЈАТА**

**1. ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ**

---

**Име, татково име, презиме**

---

**Ден, месец, година на раѓање**

---

**Пол**

---

**Национална припадност**

---

**Место и држава на раѓање**

---

**Место на живеење, улица и број**

---

**Телефон на работа, електронска пошта**

---

**2. ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ**

- Ве молиме наведете ја институцијата, местото и годината на дипломирање.

---

---

- Ве молиме накратко наведете го Вашето движење во кариерата, колку долго работите како адвокат/нотар/извршител/медијатор и на која конкретна област, колку долго сте работеле?

---

---

---

- Ве молиме наведете дали сте посетувале /посетувате постдипломски и докторски студии /година, институција /доколку сте завршиле Ве молиме наведете ја темата на магистерскиот труд/докторската дисертација

---

---

- Доколку во земјата или во странство сте посетувале/завршиле или посетувате специјалистички студии, наведете на која институција и област

---

---

- Дали зборувате странски јазици? (наведете кои, како и нивото на писмено и говорно изразување).

---

---

- Дали владеете со компјутерски вештини (кои програми и ниво на работа)?

---

---

Дали користите интернет и пребарување на бази на податоци?

---

---

### **3. ДОСЕГАШЕН АНГАЖМАН НА ПОЛЕТО НА ЕДУКАЦИЈАТА**

- Дали досега сте учествувале како предавач или излагач на обуки каде целни групи биле судиите и јавните обвинители?/наведете каде, кога и на која област и тема.

---

---

---

- Дали досега сте учествувале како предавач или излагач на обуки каде учесници биле и други целни групи од областа на правосудството/ адвокати, нотари, извршители медијатори и други целни групи кои со судиите и јавните обвинители во пракса ги применуваат одделните закони/ МВР на РМ, други министерства, институции и организации/.

---

---

---

- Дали досега сте поминале обука на обучувачи/техничка или тематска/почетно или напредно ниво/ако обуките биле тематски, наведете ја конкретната област/ дали сте имале обврска да подготвите предавање пред учесниците на обуката?

---

---

---

- Дали сметате дека Ви е потребна дополнителна обука на обучувачи и на кој план?

---

---

---

#### **4. ПРОФЕСИОНАЛНА И СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА ВО СТРАНСТВО**

- Дали до сега сте биле на студиско патување, во посета на правосудни институции, советувања, семинари?/ година и држава/

---

---

---

- Во чија организација беше студискиот престој/ времетраење и тема/

---

---

---

- Во кое својство присуствувавте на студискиот престој (слушател или излагач)?/ доколку сте биле излагач, Ве молиме наведете ја темата на Вашето излагање/

---

---

---

## **5. ОБЛАСТ И ТЕМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ**

- За која област и тема од програмата на Академијата се пријавувате за предавач, а од доменот на Вашето професионално работење, а за која имате 6 години работно искуство?

---

---

---

## **6. ОБУЧУВАЧИ ЗА ПРАВОТО НА ЕУ И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО**

- Дали сте заинтересирани да бидете предавач за правото на ЕУ и меѓународно право за судии и јавни обвинители и другите практичари од областа на правосудството и на која област, а во врска со доменот на Вашиот професионален ангажман како адвокат/нотар/извршител/медијатор?

---

---

---

- Дали за да бидете предавач за овие области на судиите и јавните обвинители и другите практичари во областа на правосудството, Ви се потребни дополнителни обуки?

---

---

---

## **7. ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЈНОСТ**

**(Ве молиме наведете за секоја публикација одделно)**

- Дали имате објавено, статии, стручни трудови, колумни и слично?

---

---

---

- Доколку имате, Ве молиме наведете во кое списание, како и наслов на објавените текстови/трудови?

---

---

## **8.Учество во работни групи и комисии за изготвување на закони и други акти**

- Дали сте биле член / дали членувате во работна група или комисија за изготвување на закони, стратегии, планови од областа на правосудството/ Ве молиме наведете кој ја формирал работната група, наведете ги актите како и времето на нивното изготвување?

---

---

---

## **9. ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ**

**(Ве молиме опишете ги накратко сите проекти во кои сте учествувале)**

---

---

---

---

- Во кое својство сте учествувале во проектот/ проектите? (раководител, соработник, експерт од одредена област и која)

---

---

---

- Доколку од проектот се изработени извештаи, препораки и слично, наведете каде се објавени истите.

---

---

---

---

- Дали до сега сте посетувале обуки на обучувачи за области од правосудството/ наведете дали биле технички;дали биле почетно или напредно ниво, кога и во чија организација;ако биле тематски наведете ја областа и темата.

---

---

---

---

---

Место и дата на пополнување

---

Потпис

**НАПОМЕНА:**

- Ве известуваме дека согласно член 32 став 2 од Законот на Академијата, предавачите на Академијата од редот на домашните судии и јавни обвинители, адвокати, нотари, медијатори, извршители и раководни државни службеници може да бидат лица кои имаат завршена обука за тренинг на предавачи (тренери) организирана од Академијата.

- Согласно одредбите на Законот за заштита на лични податоци (“Службен весник на Република Македонија,, број 7/05;103/08 и 124/2010), при обработката на личните податоци на подносителот на пријавата, Академијата ќе обезбеди тајност и заштита на личните податоци